

Предмет: Покана за поднесување понуда

Почитувани,

ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, со адреса на Ул. 11. Октомври бр. 9, телефон за контакт 02 3149 129, факс 02 3149 129, електронска адреса elem.turs@elem.com.mk, има потреба од набавка на **Електро енергетски материјали** за потребите на ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје согласно описот, техничките карактеристики и количини дадени во спецификацијата која што оди во продолжение на оваа Покана. За таа цел ќе биде склучен договор за набавка на стоки согласно понудената спецификација и доставената понуда.

Контактор	Тип: AF 96 – 30 – 11 – 13 45 kw, 96A (AC3); 100 ~ 250V AC/DC 1NC + 1 NO; - 40~+70°C
Помошен контакт	Тип: CAL4 – 11 (1NC + 1NO)
Контактор	Тип: AF 140 – 30 – 11B – 13 75 kw, 140A (AC3); 100 ~ 250V AC/DC 1NC + 1 NO; - 40~+70°C
Помошен контакт	Тип: CAL19 – 11 (1NC + 1NO)
Софт starter	Тип: PSE 85 – 600 – 70 45 kw, 85A
Софт starter	Тип: PSE 142 – 600 - 70 75 kw, 143A

За докажување на личната состојба, способноста за вршење на професионална дејност и/или техничката способност, заедно со понудата Ве молиме да ни доставите:

- документ за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на Договорот,
- минимум 2 (две) потврди за квалитетно и навремено извршување на предметот на Договорот од претходниот став
- сертификати за пропишаниот квалитет на стоките предмет на набавката,
- опис и фотографии на производите кои се предмет на испорака, а чија веродостојност понудувачот е должен да ја потврди доколку тоа се побара



Евалуацијата на понудите и изборот на најповолен понудувач ќе се изврши согласно критериумот економски најповолна понуда (цена и квалитет).

Ве молиме да ни ја доставите Вашата понуда најдоцна до 13.10.2015 година во 14:00 часот (по локално време) по пошта на горенаведената адреса или лично со поднесување во архивата на ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје.

Однапред Ви благодариме на соработката.

Лице за контакт: Бојан Петковски, тел. 02 3149 129; 076 363 516

Со почит,

ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје

Комисија за набавки